



Audit & Business Advisory

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД  
БИТОЛА**

Финансиски извештаи за годината што  
завршува на 31 декември 2022 година  
и

**Извештај на независните  
ревизори**

| Содржина                             | Страна |
|--------------------------------------|--------|
| ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ     | 1      |
| ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ                  |        |
| - Извештај за финансиска состојба    | 3      |
| - Извештај за сеопфатна добивка      | 4      |
| - Извештај за промените во капиталот | 5      |
| - Извештај за паричните текови       | 6      |
| - Белешки кон финансиските извештаи  | 7      |
| - Прилози                            |        |

До:  
Акционерите и раководството на  
Фустеларко Борец АД Битола

## Извештај на независните ревизори

### *Извештај за финансиските извештаи*

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на „Фустеларко Борец“ АД, Битола (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2022 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### *Одговорност на Раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

### Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на „Фустеларко Борец“ АД, Битола на ден 31 декември 2022 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководсвените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### Извештај за други правни и регулататорни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Управител

Бојан Петрески

03 април 2023

Бојан Петрески

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („MCR“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**  
**Во илјади денари**

---

|  | <b>Белешки</b> | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                              |                |                |                |
| <b>Нетековни средства</b>                    |                |                |                |
| Недвижности, постројки и опрема              | 5              | 124.459        | 106.799        |
|  |                | <b>124.459</b> | <b>106.799</b> |
| <b>Тековни средства</b>                      |                |                |                |
| Финансиски побарувања                        | 7              | -              | 7.657          |
| Залихи                                       | 8              | 93.318         | 57.858         |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 9              | 114.093        | 104.619        |
| Парични средства и еквиваленти               | 10             | 15.986         | 12.521         |
|  |                | <b>223.397</b> | <b>182.655</b> |
| <b>Вкупно средства</b>                       |                | <b>347.856</b> | <b>289.454</b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                     |                |                |                |
| <b>Капитал</b>                               |                |                |                |
| Акционерски капитал                          | 11             | 165.152        | 165.152        |
| Резерви                                      |                | 9.715          | 8.488          |
| Акумулирана добивка                          |                | 77.912         | 53.425         |
| <b>Вкупно капитал</b>                        |                | <b>252.779</b> | <b>227.065</b> |
| <b>Обврски</b>                               |                |                |                |
| <b>Нетековни обврски</b>                     |                |                |                |
| Долгорочни позајмици со камата               | 12             | 16.979         | 15.357         |
| Одложени приходи                             | 13             | 11.120         | 3.577          |
|  |                | <b>28.099</b>  | <b>18.934</b>  |
| <b>Тековни обврски</b>                       |                |                |                |
| Краткорочни позајмици со камата              | 12             | 13.517         | 5.102          |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски    | 14             | 53.461         | 38.353         |
|  |                | <b>66.978</b>  | <b>43.455</b>  |
| <b>Вкупно обврски</b>                        |                | <b>95.077</b>  | <b>62.389</b>  |
| <b>Вкупно капитал и обврски</b>              |                | <b>347.856</b> | <b>289.454</b> |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 24 Февруари 2023 од раководството на „ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ“ АД, БИТОЛА и потпишани во негово име од:

---

**Г-дин Љубе Петковски**  
 Генерален директор

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**  
**Во илјади денари**

---

|   | <b>Белешки</b> | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Приходи од продажба                         | 15             | 293.143       | 240.521       |
| Останати приходи                            | 16             | 25.745        | 29.286        |
| Набавна вредност на продадени стоки         |                | (920)         | (72)          |
| Трошоци за сировини и материјали            | 17             | (189.964)     | (147.928)     |
| Трошоци за вработени                        | 18             | (65.828)      | (61.786)      |
| Депрецијација                               | 5              | (14.443)      | (12.500)      |
| Останати оперативни трошоци                 | 19             | (14.680)      | (18.186)      |
| Промени во залихите                         |                | 3.385         | (4.472)       |
| <b>Добивка од оперативно работење</b>       |                | <b>36.438</b> | <b>24.863</b> |
| Финансиски приходи                          |                | 1.603         | 493           |
| Финансиски (расходи)                        |                | (1.571)       | (824)         |
| <b>Нето финансиски (расходи)</b>            | <b>20</b>      | <b>32</b>     | <b>(331)</b>  |
| <b>Добивка пред оданочување</b>             |                | <b>36.470</b> | <b>24.532</b> |
| Данок на добивка                            | 21             | -             | -             |
| <b>Нето добивка за годината</b>             |                | <b>36.470</b> | <b>24.532</b> |
| Останата сеопфатна добивка                  |                | -             | -             |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b> |                | <b>36.470</b> | <b>24.532</b> |
| <b>Заработка по акција (во денари)</b>      | <b>22</b>      | <b>509</b>    | <b>342</b>    |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕННИТЕ ВО КАПИТАЛОТ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**  
**Во илјади денари**

---

|   | <b>Акционерски<br/>капитал</b> | <b>Резерви</b> | <b>Акумулирана<br/>добивка</b> | <b>Вкупно</b>  |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| <b>01 јануари 2022</b>                        | <b>165.152</b>                 | <b>8.488</b>   | <b>53.425</b>                  | <b>227.065</b> |
| <i>Трансакции со сопствениците</i>            |                                |                |                                |                |
| Распоред на акумулирани добивки               | -                              | 1.227          | (1.227)                        | -              |
| Објавени дивиденди (Бел.11)                   | -                              | -              | (10.756)                       | (10.756)       |
| <i>Вкупно трансакции со<br/>сопствениците</i> | -                              | 1.227          | (11.983)                       | (10.756)       |
| Добивка за годината                           | -                              | -              | 36.470                         | 36.470         |
| <i>Останата сеопфатна добивка</i>             | -                              | -              | -                              | -              |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка</i>               | -                              | -              | 36.470                         | 36.470         |
| <b>31 декември 2022 година</b>                | <b>165.152</b>                 | <b>9.715</b>   | <b>77.912</b>                  | <b>252.779</b> |
| <b>01 јануари 2021</b>                        | <b>165.152</b>                 | <b>7.829</b>   | <b>38.157</b>                  | <b>211.138</b> |
| <i>Трансакции со сопствениците</i>            |                                |                |                                |                |
| Распоред на акумулирани добивки               | -                              | 659            | (659)                          | -              |
| Објавени дивиденди (Бел.11)                   | -                              | -              | (8.605)                        | (8.605)        |
| <i>Вкупно трансакции со<br/>сопствениците</i> | -                              | 659            | (9.264)                        | (8.605)        |
| Добивка за годината                           | -                              | -              | 24.532                         | 24.532         |
| <i>Останата сеопфатна добивка</i>             | -                              | -              | -                              | -              |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка</i>               | -                              | -              | 24.532                         | 24.532         |
| <b>31 декември 2021 година</b>                | <b>165.152</b>                 | <b>8.488</b>   | <b>53.425</b>                  | <b>227.065</b> |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**  
**Во илјади денари**

|   | <b>Белешка</b> | <b>2022</b>     | <b>2021</b>     |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| Добивка пред оданочување                                      |                | 36.470          | 24.532          |
| <b>Исправки за:</b>   |                |                 |                 |
| Депрецијација и амортизација                                  | 5              | 14.443          | 12.500          |
| Отпис на ненаплатливи побарувања                              | 19             | 20              | 4.883           |
| Загуби од оштетување на побарувања                            | 19             | -               | -               |
| Приходи од ослободување на државни подршки                    | 16             | (1.740)         | (1.416)         |
| Приходи од отпис на обврски                                   | 16             | (426)           | -               |
| Приходи од дополнителни одобрени попусти                      | 16             | (3.774)         | (1.994)         |
| Попусти, работи, акциска продажба, рекламиации на купувачи    | 19             | 1.935           | 1.447           |
| Расход и оттук. на недвижности, постројки и опрема            | 5              | -               | 12              |
| Вишоци по попис   | 16             | (1)             | (22)            |
| Капитална добивка од продажба на основни средства             | 5              | (2.649)         | (9.763)         |
| Приходи од камати   | 19             | (236)           | (254)           |
| Расходи по камати   | 19             | 684             | 452             |
| <b>Добивка од работење пред промени во оперативен капитал</b> |                | <b>44.726</b>   | <b>30.377</b>   |
| <i>Промени во оперативниот капитал:</i>                       |                |                 |                 |
| Залихи  |                | (35.459)        | (5.923)         |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања                  |                | (11.429)        | (11.224)        |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски                     |                | 19.308          | 13.099          |
| Готовина од оперативни активности                             |                | 17.146          | 26.329          |
| (Платени) камати  |                | (684)           | (452)           |
| (Платен) данок на добивка                                     |                | -               | -               |
|   |                | <b>16.462</b>   | <b>25.877</b>   |
| <b>Инвестициони активности</b>                                |                |                 |                 |
| Набавка на недвижности, постојки и опрема                     |                | (32.103)        | (45.814)        |
| Краткорочни финансиски побарувања                             |                | 7.657           | (7.657)         |
| Прилив од продажба на недвижности, постојки и опрема          |                | 2.649           | 9.869           |
| Приливи по камати   |                | 236             | 254             |
|   |                | <b>(21.561)</b> | <b>(43.348)</b> |
| <b>Финансиски активности</b>                                  |                |                 |                 |
| (Отплата на) позајмици  |                | (14.777)        | (6.917)         |
| Приливи од позајмици  |                | 24.814          | 27.376          |
| Исплатени дивиденди   |                | (10.756)        | (8.605)         |
| Примени државни поддршки                                      |                | 9.283           | -               |
|   |                | <b>8.564</b>    | <b>11.854</b>   |
| Нето промени кај паричните средства и еквиваленти             |                | 3.465           | (5.617)         |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот од периодот       |                | 12.521          | 18.138          |
| <b>Парични средства и еквиваленти на крајот од периодот</b>   | <b>10</b>      | <b>15.986</b>   | <b>12.521</b>   |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

“ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ” АД - Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна дејност на Друштвото претставува графичко производство, односно производство на амбалажа од хартија и картон. Согласно Законот за вработување на инвалидни лица, друштвото е регистрирано како “Заштитно друштво” односно има вработено одреден процент (минимум 40%) на инвалидни лица.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Битола, ул. Бурса бр.65.

На 31 декември 2022 година, Друштвото имало 143 вработени (31 декември 2021: 157 вработени).

Акциите на Друштвото се котирани на редовниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност.

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.1. Основа за подготовка**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално описани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентацијска валута.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

### **Основа за подготовка (продолжува)**

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

### **2.2. Известување по сегменти**

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

### **2.3. Странски валути**

Трансакциите деноминирани во странска валута се исказани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се исказани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

|              | <b>31 декември 2022</b> | <b>31 декември 2021</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 USD</b> | 57,6535 Денари          | 54,3736 Денари          |
| <b>1 EUR</b> | 61,4932 Денари          | 61,6270 Денари          |

### **2.4. Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

### **Недвижности, постројки и опрема (продолжува)**

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопропорционално, со цел, да се распределат набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Градежни објекти                 | 10-40 години |
| Опрема                           | 10-20 години |
| Останата опрема и моторни возила | 4-10 години  |

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средствот е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настапуваат.

### **2.5. Недвижности, постројки и опрема**

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

#### **Компјутерски софтвер**

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настапување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизираат користејќи правопропорционална метода во текот на период од пет години.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

### **2.6. Оштетување на нефинансиските средства**

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливиите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

### **2.7. Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

#### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргуваче. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргуваче доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

#### *Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Вложувања чuvани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

#### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

**Финансиски средства (продолжува)**

**Финансиски средства расположливи за продажба**

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

**Признавање и меренje на финансиските средства**

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настапуваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

**Депризнање на финансиските средства**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

**Финансиски средства (продолжува)**

*Оштетувањето на финансиските средства*

a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може де се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплатата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рейтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

- б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

**2.8. Пребивање на финансиските инструменти**

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

**2.9. Залихи**

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализацијоната вредност. Нето реализацијоната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

**2.10. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изврната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отписаните износи се признава како тековна добивка.

**2.11. Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

**2.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби**

**(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

**(б) Трошоци поврзани со емисија на акции**

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)

### **(в) Сопствени акции**

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### **(г) Резерви**

Резервите, кои се состојат од задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

#### **(д) Акумулирани добивки**

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

### **2.13. Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

#### **Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### **Позајмици**

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

### **Финансиски обврски (продолжува)**

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

### **2.14. Трошоци за позајмување**

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

### **2.15. Наем**

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

#### *Друштвото како закупец*

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настапување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

### **Наем (продолжува)**

#### **Друштвото како закуподавач**

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

### **2.16. Тековен и одложен данок на добивка**

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

#### **Тековен данок на добивка**

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку исказани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, целосно е ослободено од обврски за данок од добивка, при што не пресметува и не плаќа данок на добивка.

#### **Одложен данок на добивка**

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

### **2.17. Надомести за вработените**

#### *Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, има право на рефундирање на одредени платени придонеси утврдени согласно законските прописи.

#### *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

#### *Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

### **2.18. Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно;
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

### **2.19. Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

### **2.20. Признавање на приходите и расходите**

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрени продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

#### **Приходи од продажба на производи**

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

#### **Приходи од обезбедување на услуги**

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### **Приходи од наемнини**

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

#### **Финансиски приходи и трошоци**

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**  
за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

**Приходи од дивиденди**

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

## **2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

**Расходи од деловното работење**

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

**Пребивање на приходите и расходите**

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

### **2.21. Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

### **2.22. Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

### **2.23. Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

### **2.24. Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**  
датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

### **3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**

#### **3.1. Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### **3.2. Кредитен ризик**

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполнi своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитоспособността на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот.

Ќај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

| <i>Класи на фин. средства - евидентирана вредност</i> | <b>2022</b> | <b>2021</b> |
|---|-------------|-------------|
|---|-------------|-------------|

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Финансиски побарувања                  | -              | 7.657          |
| Побарувања од купувачи, нето           | 108.119        | 101.981        |
| Побарувања од државата основ придонеси | 2.315          | 2.166          |
| Парични средства и еквиваленти         | 15.986         | 12.521         |
|  | <b>126.420</b> | <b>124.325</b> |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**

**3.3. Ризик од ликвидност**

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтирани готовински текови на финансиските обврски.

|  | <b>31 Декември 2022</b> |                  |                  |                      |
|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>Тековни</b>          |                  | <b>Нетековни</b> |                      |
|  | До 1<br>година          | 1 до 2<br>години | 2 до 5<br>години | Подоцна<br>од 5 год. |
| Обврски кон добавувачи   | 48.743                  | -                | -                | -                    |
| Обврски за дивиденди   | 130                     | -                | -                | -                    |
| Обврски спрема здруженија и комори   | 28                      | -                | -                | -                    |
| Обврски спрема вработени за плати, персонален<br>данок и придонеси од плати и регрес | 4.120                   | -                | -                | -                    |
| Позајмици со камата  | 13.517                  | 4.546            | 8.904            | 3.529                |
|  | <b>66.538</b>           | <b>4.546</b>     | <b>8.904</b>     | <b>3.529</b>         |

|  | <b>31 Декември 2021</b> |                  |                  |                      |
|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>Тековни</b>          |                  | <b>Нетековни</b> |                      |
|  | До 1<br>година          | 1 до 2<br>години | 2 до 5<br>години | Подоцна<br>од 5 год. |
| Обврски кон добавувачи   | 33.919                  | -                | -                | -                    |
| Обврски за дивиденди   | 108                     | -                | -                | -                    |
| Обврски спрема здруженија и комори   | 24                      | -                | -                | -                    |
| Обврски спрема вработени за плати, персонален<br>данок и придонеси од плати и регрес | 3.560                   | -                | -                | -                    |
| Позајмици со камата  | 5.102                   | 2.455            | 9.364            | 3.538                |
|  | <b>42.713</b>           | <b>2.455</b>     | <b>9.364</b>     | <b>3.538</b>         |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**

Пазарни ризици (продолжува)

**3.4. Пазарни ризици**

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

*Ризик од курсни разлики*

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

|                      | 2022            | 2021          |
|----------------------|-----------------|---------------|
| <b>Средства</b>      |                 |               |
| ЕУР                  | 40.416          | 39.789        |
|                      | <b>40.416</b>   | <b>39.789</b> |
| <b>Обврски</b>       |                 |               |
| ЕУР                  | 57.459          | 34.818        |
|                      | <b>57.459</b>   | <b>34.818</b> |
| <b>Нето средства</b> | <b>(17.043)</b> | <b>4.971</b>  |

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

|                           | 31 декември 2022 |           |                   |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------------|
|                           | Нето износ       | % промени | Позитивни промени |
| ЕУР                       | (17.043)         | 1%        | (170)             |
| <b>Добивка / (Загуба)</b> | <b>(17.043)</b>  |           | <b>(170)</b>      |

|                           | 31 декември 2021 |           |                   |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------------|
|                           | Нето износ       | % промени | Позитивни промени |
| ЕУР                       | 4.971            | 1%        | 50                |
| <b>Добивка / (Загуба)</b> | <b>4.971</b>     |           | <b>50</b>         |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**

**Пазарни ризици (продолжува)**

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

*Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност*

Друштвото е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**

Пазарни ризици (продолжува)

|   | <b>2022</b>             | <b>2021</b>    |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>Финансиски средства</b>                        |                         |                |
| <i>Некаматоносни</i>                              |                         |                |
| Финансиски побарувања                             | -                       | 1.657          |
| Побарувања од купувачи, нето                      | 108.119                 | 101.981        |
| Побарувања од државата основ придонеси            | 2.315                   | 2.166          |
| Парични средства и еквиваленти                    | 19                      | 24             |
|   | <b>110.453</b>          | <b>105.828</b> |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i>                   |                         |                |
| Финансиски побарувања                             | -                       | 6.000          |
|   | <b>-</b>                | <b>6.000</b>   |
| <i>Со променлива каматна стапка</i>               |                         |                |
| Парични средства и еквиваленти                    | 15.967                  | 12.497         |
|   | <b>15.967</b>           | <b>12.497</b>  |
|   | <b>126.420</b>          | <b>124.325</b> |
| <b>Финансиски обврски</b>                         |                         |                |
| <i>Некаматоносни</i>                              |                         |                |
| Обврски кон добавувачи                            | 48.743                  | 33.919         |
| Обврски кон вработени                             | 4.120                   | 3.560          |
| Обврски за дивиденди                              | 130                     | 108            |
| Обврски спрема здруженија и комори                | 28                      | 24             |
|   | <b>53.021</b>           | <b>37.611</b>  |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i>                   |                         |                |
| Позајмици со камата                               | 30.496                  | 20.459         |
|   | <b>30.496</b>           | <b>20.459</b>  |
|   | <b>83.517</b>           | <b>58.070</b>  |
| <i>Анализа на сензитивноста на каматни стапки</i> |                         |                |
|   | <b>31 декември 2022</b> |                |
|   | Нето износ              | 2% (2%)        |
| Со променлива каматна стапка                      | 15.967                  | 319 (319)      |
|   | <b>31 декември 2021</b> |                |
|   | Нето износ              | 2% (2%)        |
| Со променлива каматна стапка                      | 12.497                  | 250 (250)      |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**

**3.5. Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на содружникот, да врати капитал на содружникот, да издаде нови удели или да продаде средства за да го намали долгот.

*Показател на задолженост*

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 10, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

|                            | 2022          | 2021         |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Позајмици                  | 30.496        | 20.459       |
| Пари и парични еквиваленти | (15.986)      | (12.521)     |
| Нето обврски               | <b>14.510</b> | <b>7.938</b> |
|                            |               |              |
| Капитал                    | 252.779       | 227.065      |
|                            | 5,74%         | 3,50%        |

**3.6. Процена на објективна вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средствот или обврската.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**

Процена на објективна вредност (продолжува)

**3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

**3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

|  | <b>Евидентирана вр.</b> |                | <b>Објективна вр.</b> |                |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  | <b>2022</b>             | <b>2021</b>    | <b>2022</b>           | <b>2021</b>    |
| <b>Средства</b>  |                         |                |                       |                |
| Финансиски побарувања  | -                       | 7.657          | -                     | 7.657          |
| Побарувања од купувачи, нето   | 108.119                 | 101.981        | 108.119               | 101.981        |
| Побарувања од државата основ придонеси   | 2.315                   | 2.166          | 2.315                 | 2.166          |
| Парични средства и еквиваленти   | 15.986                  | 12.521         | 15.986                | 12.521         |
| <b>Вкупни средства</b>   | <b>126.420</b>          | <b>124.325</b> | <b>126.420</b>        | <b>124.325</b> |
| <b>Обврски</b>   |                         |                |                       |                |
| Позајмици со камата  | 30.496                  | 20.459         | 30.496                | 20.459         |
| Обврски кон добавувачи   | 48.743                  | 33.919         | 48.743                | 33.919         |
| Обврски за дивиденди   | 130                     | 108            | 130                   | 108            |
| Обврски спрема здруженија и комори   | 28                      | 24             | 28                    | 24             |
| Обврски кон вработени за плати, персонален данок и придонеси од плати и регрес | 4.120                   | 3.560          | 4.120                 | 3.560          |
| <b>Вкупни обврски</b>  | <b>83.517</b>           | <b>58.070</b>  | <b>83.517</b>         | <b>58.070</b>  |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност (продолжува)  
*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

*Останати финансиски средства*

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

*Обврски спрема доверителите и обврски по кредити*

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

**4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, описани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придржуните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да одстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

*Несигурност во проценките*

*Оштетување кај нефинансиски средства*

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)**

*Оштетување кај финансиски средства*

*Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмирят своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

*Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5.

*Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализациона вредност. При процената на нето реализациона вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

*Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

|                                       | Земјиште   | Градежни<br>објекти | Постројки<br>и опрема | Алат,<br>поконски и<br>канц опрема<br>и трансп.<br>средства | Аванси за<br>инвестиции<br>во тек | Вкупно         |
|---------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| <b>01 јануари 2021</b>                | 439        | 121.841             | 265.845               | 16.888  | 4.640                             | 409.653        |
| Набавки                               | -          | -                   | -                     | -   | 45.814                            | 45.814         |
| Расходувања и<br>оттуѓувања           | -          | -                   | (29.267)              | (81)  | -                                 | (29.348)       |
| Пренос од<br>инвестиции во тек        | -          | 6.755               | 41.363                | 2.336   | (50.454)                          | -              |
| <b>31 декември 2021</b>               | <b>439</b> | <b>128.596</b>      | <b>277.941</b>        | <b>19.143</b>   | <b>-</b>                          | <b>426.119</b> |
| <b>01 јануари 2022</b>                | <b>439</b> | <b>128.596</b>      | <b>277.941</b>        | <b>19.143</b>   | <b>-</b>                          | <b>426.119</b> |
| Набавки                               | -          | 240                 | 4.172                 | 550   | 27.141                            | 32.103         |
| Расходувања и<br>оттуѓувања           | -          | -                   | (32.354)              | (70)  | -                                 | (32.424)       |
| Пренос од<br>инвестиции во тек        | -          | -                   | 13.283                | -   | (13.283)                          | -              |
| <b>31 декември 2022</b>               | <b>439</b> | <b>128.836</b>      | <b>263.042</b>        | <b>19.623</b>   | <b>13.858</b>                     | <b>425.798</b> |
| <b>Акумулирана<br/>депрецијација</b>  |            |                     |                       |   |                                   |                |
| <b>01 јануари 2021</b>                | <b>-</b>   | <b>99.362</b>       | <b>221.569</b>        | <b>15.119</b>   | <b>-</b>                          | <b>336.050</b> |
| Расходувања и<br>оттуѓувања           | -          | -                   | (29.159)              | (71)  | -                                 | (29.230)       |
| Депрецијација за<br>годината          | -          | 1.204               | 10.709                | 587   | -                                 | 12.500         |
| <b>31 декември 2021</b>               | <b>-</b>   | <b>100.566</b>      | <b>203.119</b>        | <b>15.635</b>   | <b>-</b>                          | <b>319.320</b> |
| <b>01 јануари 2022</b>                | <b>-</b>   | <b>100.566</b>      | <b>203.119</b>        | <b>15.635</b>   | <b>-</b>                          | <b>319.320</b> |
| Расходувања и<br>оттуѓувања           | -          | -                   | (32.354)              | (70)  | -                                 | (32.424)       |
| Депрецијација за<br>годината          | -          | 1.291               | 12.130                | 1.022   | -                                 | 14.443         |
| <b>31 декември 2022</b>               | <b>-</b>   | <b>101.857</b>      | <b>182.895</b>        | <b>16.587</b>   | <b>-</b>                          | <b>301.339</b> |
| <b>Нето евидентирана<br/>вредност</b> |            |                     |                       |   |                                   |                |
| <b>31 декември 2021</b>               | <b>439</b> | <b>28.030</b>       | <b>74.822</b>         | <b>3.508</b>  | <b>-</b>                          | <b>106.799</b> |
| <b>31 декември 2022</b>               | <b>439</b> | <b>26.979</b>       | <b>80.147</b>         | <b>3.036</b>  | <b>13.858</b>                     | <b>124.459</b> |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**Недвижности, постројки и опрема (продолжува)**

*Продажба и расходување на недвижности, постројки и опрема*

Во текот на 2022 година Друштвото продаде и расходуваше дел од своите недвижности, постројки и опрема со набавна вредност на износ од 32.424 илјади Денари (2021: 29.348 илјади Денари) и акумулирана депрецијација на износ од 32.424 илјади денари (2021: 29.230 илјади Денари). Расходуваните недвижности, постројки и опрема немаат неотпишана вредност (2021: 118 илјади Денари) (Белешка 19) и оствари приходи од продажба во износ од илјади 2.649 Денари (2021: 9.763 илјади Денари) (Белешка 16).

*Залог врз недвижности, постројки и опрема*

Со состојба на 31 декември 2021 дел од недвижностите, постројките и опремата кој се состои од хали, магацини, деловен простор и опрема, чија сметководствена вредност е утврдена на износ од 27.145 илјади Денари е ставен под залог за одобрените кредити од финансиските институции (види Белешка 12 и 23).

*Аванси за, и инвестиции во тек*

На 31 декември 2022 и 2021 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

|                  | <b>2022</b>   | <b>2021</b> |
|------------------|---------------|-------------|
| Аванси за машини | 7.259         | -           |
| Опрема           | 6.140         | -           |
| Градежни објекти | 459           | -           |
|                  | <b>13.858</b> | -           |

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ**

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

| <b>31 декември 2022</b>                     | <b>Кредити и побарувања</b> | <b>Вкупно</b>  |
|---|-----------------------------|----------------|
| <b>Средства според Билансот на состојба</b> |                             |                |
| Финансиски побарувања                       | -                           | -              |
| Побарувања од купувачи, нето                | 108.119                     | 108.119        |
| Побарувања од државата основ придонеси      | 2.315                       | 2.315          |
| Пари и парични еквиваленти                  | 15.986                      | 15.986         |
|   | <b>126.420</b>              | <b>126.420</b> |

| <b>Обврски според Билансот на состојба</b> | <b>Останати фин. обврски по аморт. наб. вредност</b> | <b>Вкупно</b> |
|--|--|---------------|
| Позајмици                                  | 30.496   | 30.496        |
| Обврски кон добавувачи                     | 48.743   | 48.743        |
| Обврски за дивиденди                       | 130  | 130           |
| Обврски кон здруженија и комори            | 28   | 28            |
| Обврски кон вработените                    | 4.120  | 4.120         |
|  | <b>83.517</b>  | <b>83.517</b> |

| <b>31 декември 2021</b>                     | <b>Кредити и побарувања</b> | <b>Вкупно</b>  |
|---|-----------------------------|----------------|
| <b>Средства според Билансот на состојба</b> |                             |                |
| Финансиски побарувања                       | 7.657                       | 7.657          |
| Побарувања од купувачи, нето                | 101.981                     | 101.981        |
| Побарувања од државата основ придонеси      | 2.166                       | 2.166          |
| Пари и парични еквиваленти                  | 12.521                      | 12.521         |
|   | <b>124.325</b>              | <b>124.325</b> |

| <b>Обврски според Билансот на состојба</b> | <b>Останати фин. обврски по аморт. наб. вредност</b> | <b>Вкупно</b> |
|--|--|---------------|
| Позајмици                                  | 20.459   | 20.459        |
| Обврски кон добавувачи                     | 33.919   | 33.919        |
| Обврски за дивиденди                       | 108  | 108           |
| Обврски кон здруженија и комори            | 24   | 24            |
| Обврски кон вработените                    | 3.560  | 3.560         |
|  | <b>58.070</b>  | <b>58.070</b> |

ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**7. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА**

|  | 2022         | 2021  |
|--|--------------|-------|
| <b>Краткорочни позајмици со камата</b>       |              |       |
| - Домашни правни лица                        | -            | 6.000 |
| <b>Дадени депозити</b>                       |              |       |
| - Домашни комерцијални банки                 | -            | 1.630 |
| - Останати краткорочни финансиски побарувања | -            | 27    |
|  | <b>7.657</b> |       |

**8. ЗАЛИХИ**

|                            | 2022          | 2021          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Сировини и материјали      | 77.894        | 46.374        |
| Резервни делови и автогуми | 5.573         | 5.194         |
| Готови производи           | 4.866         | 3.933         |
| Трговски стоки во магацин  | 168           | -             |
| Производство во тек        | 4.791         | 2.339         |
| Ситен инвентар             | 26            | 18            |
|                            | <b>93.318</b> | <b>57.858</b> |

**9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

|   | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Побарувања од купувачи</b>                       |                |                |
| Побарувања од купувачи во земјата                   | 78.218         | 81.553         |
| Побарувања од купувачи во странство                 | 45.954         | 36.461         |
|   | <b>124.172</b> | <b>118.014</b> |
| Намалено за: резервирања за оштетувања              | (16.053)       | (16.033)       |
|   | <b>108.119</b> | <b>101.981</b> |
| <b>Останати побарувања</b>                          |                |                |
| Побарувања од државата основ придонеси              | 2.315          | 2.166          |
| Побарувања за данок на додадена вредност            | 3.368          | 354            |
| Побарување за дадени аванси во странство            | 291            | 118            |
|   | <b>5.974</b>   | <b>2.638</b>   |
| <b>Побарувања од купувачи и останати побарувања</b> | <b>114.093</b> | <b>104.619</b> |

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**9. Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)**

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

| <b>31 декември 2022</b>           | <b>Недоспеани</b> | <b>Доспеани и неоштетени</b> | <b>Оштетени</b> | <b>Вкупно</b>  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Набавна вредност                  | 91.443            | 16.676                       | 16.053          | 124.172        |
| Исправка на вредноста             | -                 | -                            | (16.053)        | (16.053)       |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>91.443</b>     | <b>16.676</b>                | -               | <b>108.119</b> |

  

| <b>31 декември 2021</b>           | <b>Недоспеани</b> | <b>Доспеани и неоштетени</b> | <b>Оштетени</b> | <b>Вкупно</b>  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Набавна вредност                  | 81.397            | 20.584                       | 16.033          | 118.014        |
| Исправка на вредноста             | -                 | -                            | (16.033)        | (16.033)       |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>81.397</b>     | <b>20.584</b>                | -               | <b>101.981</b> |

Анализата на старосната структура на доспеани но неотпишани побарувања од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                  | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|------------------|---------------|---------------|
| Од 1 – 3 месеци  | 12.144        | 14.466        |
| Од 3 – 6 месеци  | 1.949         | 4.721         |
| Од 6 – 12 месеци | 2.237         | 905           |
| Над 1 година     | 346           | 492           |
|                  | <b>16.676</b> | <b>20.584</b> |

*Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост*

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

|                              | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|------------------------------|---------------|---------------|
| На 01 јануари                | 16.033        | 14.680        |
| Тековен расход од оштетување | 20            | 1.353         |
| <b>На 31 декември</b>        | <b>16.053</b> | <b>16.033</b> |

Во текот на 2022 година, Друштвото нема отписано целосно ненаплатливи побарувања, на товар на тековните расходи (2021: 3.530 илјади Денари) (Бел.18).

# ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

|                                  | 2022          | 2021          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Денарски сметки во домашни банки | 14.396        | 9.287         |
| Девизни сметки кај домашни банки | 1.571         | 3.210         |
| Готовина во благајна             | 19            | 24            |
|                                  | <b>15.986</b> | <b>12.521</b> |

## 11. КАПИТАЛ

### Акционерски капитал

На 31 декември 2022 и 2021 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 165.152 илјади Денари. Истиот е поделен на 71.709 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 35,00 Евра по акција.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

|                           | Број на акции | Во %        | Број на акции | Во %        |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                           | 2022          | 2022        | 2021          | 2021        |
| 6 Мај Сашо дооел, Скопје  | 9.633         | 13,4%       | 9.633         | 13,4%       |
| Миском-ЗД ДООЕЛ Струга    | 5.621         | 7,8%        | 5.621         | 7,8%        |
| Јан Комерц ДООЕЛ Битола   | 11.979        | 16,7%       | 11.979        | 16,7%       |
| Мал Метропол ДООЕЛ Битола | 28.788        | 40,1%       | 28.788        | 40,1%       |
| Останати акционери        | 15.688        | 21,9%       | 15.688        | 21,9%       |
|                           | <b>71.709</b> | <b>100%</b> | <b>71.709</b> | <b>100%</b> |

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2022 и 2021 година се како што следи:

|                    | <i>Број на акции</i> |           |               | <i>Износ ( во 000 мкд)</i> |           |                |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|----------------|
|                    | Во оптек             | Сопствени | Вкупно        | Во оптек                   | Сопствени | Вкупно         |
| <b>01 јан 2021</b> | 71.682               | 27        | 71.709        | 165.090                    | 62        | <b>165.152</b> |
| <b>31 дек 2021</b> | <b>71.682</b>        | <b>27</b> | <b>71.709</b> | <b>165.090</b>             | <b>62</b> | <b>165.152</b> |
| <b>01 јан 2022</b> | 71.682               | 27        | 71.709        | 165.090                    | 62        | <b>165.152</b> |
| <b>31 дек 2022</b> | <b>71.682</b>        | <b>27</b> | <b>71.709</b> | <b>165.090</b>             | <b>62</b> | <b>165.152</b> |

11. Капитал (продолжува)

# ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

### Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

|                              | Ревалор.<br>резерви | Задолжителни<br>резерви | Резерви за<br>сопств. акции | Вкупно           |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>01 јануари 2021</b>       | -                   | <b>7.829</b>            | -                           | <b>7.829</b>     |
| Распределба на акум. добивки | -                   | 659                     | -                           | 659              |
| <b>31 декември 2021</b>      | -                   | <b>8.488</b>            | -                           | <b>8.488</b>     |
| <br><b>01 јануари 2022</b>   | <br>-               | <br><b>8.488</b>        | <br>-                       | <br><b>8.488</b> |
| Распределба на акум. добивки | -                   | 1.227                   | -                           | 1.227            |
| <b>31 декември 2022</b>      | -                   | <b>9.715</b>            | -                           | <b>9.715</b>     |

### Дивиденди

Во текот на 2022 Друштвото објави за исплата на дивиденди во износ од 10.756 илјади Денари (2021: 8.605 илјади Денари) со вклучени даноци.

## 12. ПОЗАЈМИЦИ

|   | 2022          | 2021          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Долгорочни позајмици со камата од домашни банки</b>  |               |               |
| Шпаркасе банка одобрен износ 300.000 ЕУР од 19.05.2021 година, со рок на отплата од 96 месеци и со каматна стапка од 2,4% | 15.072        | 17.257        |
| Шпаркасе банка одобрен износ 99.088 ЕУР од 19.05.2021 година, со рок на отплата од 96 месеци и со каматна стапка од 2,4%  | 6.093         | -             |
| Шпаркасе банка одобрен износ 94.000 ЕУР од 19.05.2015 година, со рок на отплата од 24 месеци и со каматна стапка од 4,5%  | 251           | 3.202         |
|   | <b>21.416</b> | <b>20.459</b> |
| Тековна доспеаност  | (4.437)       | (5.102)       |
| <b>Долгорочен дел од долготочните позајмици</b>   | <b>16.979</b> | <b>15.357</b> |

### Краткорочни позајмици со камата

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Тековна доспеаност на долготочни позајмици  | 4.437         | 5.102         |
| Шпаркасе банка одобрен износ 211.210 ЕУР од 27.04.2022 година, со рок на отплата од 12 месеци и со фиксна каматна стапка од 2,4%                                      | 5.080         | -             |
| Шпаркасе банка одобрен краткорочен револвинг кредит на износ 6.000 илјади МКД од 14.05.2021 година, со рок на отплата од 36 месеци и со фиксна каматна стапка од 4,5% | 4.000         | -             |
| <b>Вкупно краткорочни позајмици со камата од домашни банки</b>  | <b>13.517</b> | <b>5.102</b>  |
| <b>Вкупно позајмици</b>   | <b>30.496</b> | <b>20.459</b> |

12. Позајмици (продолжува)

## ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Доспевањето на долготочните обврски по позајмици е како што следува:

|                     | 2022          | 2021          |
|---------------------|---------------|---------------|
| Во рок од 12 месеци | 4.546         | 2.455         |
| Од 2 до 5 години    | 8.904         | 9.364         |
| Над 5 години        | 3.529         | 3.538         |
|                     | <b>16.979</b> | <b>15.357</b> |

### *Залог врз недвижности постројки и опрема*

Со состојба на 31 декември 2022 Друштвото има заложено дел од недвижностите, постројките и опремата со нето сметководствена вредност од 27.145 илјади денари (2021: 30.167 илјади денари).

### **13. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ**

На 31 декември 2022 година, салдото на одложените приходи во износ од 11.120 илјади денари (2021: 3.577 илјади денари) се состои од следново:

|   | 2022          | 2021         |
|---|---------------|--------------|
| <b>Донации од поранешни години</b>                            |               |              |
| Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки | 11.120        | 3.577        |
|   | <b>11.120</b> | <b>3.577</b> |

Промените во сметката одложени приходи од донации е како што следи:

|   | 2022           | 2021         |
|---|----------------|--------------|
| <b>На 1 јануари 2022 година</b>   |                |              |
| Примени државни поддршки  | 3.577          | 3.560        |
| Разграничен приход од амортизација на материјални средства<br>примени преку донацији (Бел.19) | 9.283          | 673          |
|   | <b>(1.740)</b> | <b>(656)</b> |
| <b>На 31 декември 2022 година</b>   | <b>11.120</b>  | <b>3.577</b> |

### **14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

|  | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|--|---------------|---------------|
| <b>Обврски кон добавувачи</b>                    |               |               |
| Домашни добавувачи                               | 18.083        | 19.900        |
| Странски добавувачи                              | 30.660        | 14.019        |
|  | <b>48.743</b> | <b>33.919</b> |
| <b>Останати обврски</b>                          |               |               |
| Обврски за даноци и придонеси на плата           | 4.120         | 3.560         |
| Аванси на купувачи                               | 303           | 340           |
| Пресмет.трошоци и наплат.приходи за идни периоди | 137           | 3.578         |
| Обврски за данок на додадена вредност            | -             | 401           |
| Обврски за дивиденди                             | 130           | 108           |
| Обврски спрема здруженија и комори               | 28            | 24            |
|  | <b>4.718</b>  | <b>8.011</b>  |
|  | <b>53.461</b> | <b>41.930</b> |

**15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

|  | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
|--|----------------|----------------|
| Продажба на готов производ на домаш.пазар    | 205.013        | 169.229        |
| Продажба на готов производ на странски пазар | 84.753         | 68.852         |
| Приходи од продажба на отпадоци и материјали | 1.946          | 2.338          |
| Продажба на трговска стока на домашен пазар  | 1.026          | 102            |
| Приходи од продажба на електрична енергија   | 405            | -              |
| <b>Вкупно приходи од продажба</b>            | <b>293.143</b> | <b>240.521</b> |

**16. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

|  | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|--|---------------|---------------|
| Приходи од поврат на платени придонеси и даноци од плата | 16.840        | 15.743        |
| Приходи од работи и попусти                              | 3.774         | 1.994         |
| Приходи од продаж.на недвиж.постројки и опрема           | 2.649         | 9.763         |
| Приходи од ослободување на државни подршки               | 1.740         | 656           |
| Приходи од донацији и субвенции                          | -             | 760           |
| Приходи од отпис на обврски                              | 426           | -             |
| Приходи од надом.на штета од осигур.компании             | 210           | 179           |
| Останати приходи   | 105           | 169           |
| Вишоци на залихи   | 1             | 22            |
|  | <b>25.745</b> | <b>29.286</b> |

**17. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

|                                   | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Потрошени материјали и сировини   | 171.812        | 135.282        |
| Трошоци за енергија               | 11.673         | 6.298          |
| Трошоци за гориво                 | 4.134          | 3.546          |
| Потрошени резервни делови         | 1.613          | 2.154          |
| Трошоци за вода                   | 450            | 328            |
| Отпис на ситен инвентар           | 138            | 139            |
| Потрошени канцелариски материјали | 121            | 134            |
| Отпис на автогуми                 | 23             | 47             |
|                                   | <b>189.964</b> | <b>147.928</b> |

**18. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

|                                     | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Нето плати и надоместоци на плати   | 63.021        | 59.061        |
| Регрес за годишен одмор             | 2.094         | 1.961         |
| Отпремнини за заминување во пензија | 377           | 55            |
| Останати со закон утврдени трошоци  | 336           | 709           |
|                                     | <b>65.828</b> | <b>61.786</b> |

**19. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

**ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
За годината која завршува на 31 декември 2022

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

|   | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|---|---------------|---------------|
| Транспортни услуги                                      | 4.729         | 4.315         |
| Услуги  | 2.454         | 1.868         |
| Попусти, работи, акцизна продажба, реклами на купувачи  | 1.935         | 1.447         |
| Услуги за одржување и заштита                           | 1.449         | 1.239         |
| Трошоци за посредување                                  | 766           | 1.080         |
| Трошоци за платен промет                                | 699           | 810           |
| Комунални услуги  | 521           | 482           |
| Даноци кои не зависат од резултатот и такси             | 451           | 467           |
| Трошоци за репрезентација                               | 358           | 221           |
| Трошоци за осигурување                                  | 332           | 306           |
| Услуги за телефонија, интернет и поштенски услуги       | 260           | 283           |
| Интелектуални услуги                                    | 223           | 221           |
| Дневници и надомест на трошоци за службени патувања     | 206           | 164           |
| Останати трошоци од работењето                          | 185           | 280           |
| Трошоци за возила                                       | 55            | 64            |
| Услуги по договор на дело за повремено вршење на работа | 37            | 44            |
| Оштетување и отпис на побарувања од купувачи (Бел.9)    | 20            | 4.883         |
| Расход и оттуѓ. на недвиж.постројки и опрема (Бел.5)    | -             | 12            |
| <b>Вкупно</b>   | <b>14.680</b> | <b>18.186</b> |

**20. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

|                                  | <b>2022</b>    | <b>2021</b>  |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Приходи</b>                   |                |              |
| Камати                           | 236            | 254          |
| Позитивни курсни разлики         | 1.367          | 239          |
|                                  | <b>1.603</b>   | <b>493</b>   |
| <b>Расходи</b>                   |                |              |
| Камати                           | (684)          | (452)        |
| Негативни курсни разлики         | (887)          | (372)        |
|                                  | <b>(1.571)</b> | <b>(824)</b> |
| <b>Нето финансиски (расходи)</b> | <b>32</b>      | <b>(331)</b> |

## ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

### 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка е како што следи:

|  | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
| Добивка пред оданочување                         | 36.470        | 24.532        |
| Усогласување за:                                 |               |               |
| Неодбитни трошоци за даночни цели                | 342           | 5.024         |
| <b>Даночна основа</b>                            | <b>36.812</b> | <b>29.556</b> |
| Даночна стапка                                   | 10%           | 10%           |
| <b>Тековен данок на добивка по стапка од 10%</b> | <b>3.681</b>  | <b>2.956</b>  |
| Ослободување од обврска за данок на добивка      | (3.681)       | (2.956)       |
| <b>Данок на добивка</b>                          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <i>Ефективна даночна стапка</i>                  | <i>-</i>      | <i>-</i>      |

Согласно законските прописи друштвото е ослободено од плаќање на Данок на добивка, поради тоа што станува збор за Заштитно друштво, регистрирано согласно Законот за вработување на инвалидни лица.

### 22. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработкачката/(загубата) по акција (основна и разводната) е пресметана по пат на делење на добивката/(загубата) која припаѓа на имателите на обични акции, со пондериралиот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

|   | 2022       | 2021       |
|---|------------|------------|
| Добивка за имателите на обични акции                              | 36.470     | 24.532     |
| Пондериран просечен број на обични акции во оптек                 | 71.709     | 71.709     |
| <b>Заработкачка по акција – основна и развод. (МКД по акција)</b> | <b>509</b> | <b>342</b> |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022**

**Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

### **23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ**

#### *Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2022 година, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 127 илјади Денари (2021: нема судски постапки). Со состојба на 31 декември 2022 година, судските постапки, кои Друштвото ги има покренато против правни лица изнесуваат 215 илјади Денари (2021: нема судски постапки). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

#### *Гаранции*

Со состојба на 31 декември 2022, Друштвото има превземени обврски по краткорочни денарска гаранции издадени од страна на Шпаксе банка АД Скопје, во вкупен износ од 11.359 илјади Денари (2021: 5.615 илјади денари).

#### *Заложени средства*

Со состојба на 31 декември 2022 година Друштвото ги има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема, чија сметководствена вредност е утврдена на износ од 27.145 илјади Денари, како обезбедување за позајмените средства со камата од домашни финансиски институции (види исто Белешки 5 и 12).

#### *Даночен ризик*

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежи на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

#### *Капитални обврски*

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во посебните финансиски извештаи.

## ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД, БИТОЛА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

### 24. ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година.

|                                   | Побарувања | Обврски      | Приходи    | Трошоци/<br>набавки |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| <b>31 декември 2022</b>           |            |              |            |                     |
| Мал Метропол ДООЕЛ                | -          | -            | -          | -                   |
| 6-ти МАЈ ДОО                      | -          | 4.148        | 492        | 36.567              |
| Јан Комерц ДООЕЛ                  | -          | 1.016        | 44         | 15.197              |
| Надоместоци на клучно раководство | -          | -            | -          | 2.792               |
|                                   | <b>-</b>   | <b>5.164</b> | <b>536</b> | <b>56.780</b>       |

|                                   | Побарувања  | Обврски  | Приходи    | Трошоци      |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|
| <b>31 декември 2021</b>           |             |          |            |              |
| Мал Метропол ДООЕЛ                | -           | -        | -          | -            |
| Јан Комерц ДООЕЛ                  | 1.341       | -        | 511        | 503          |
| Надоместоци на клучно раководство | -           | -        | -          | 5.477        |
|                                   | <b>1341</b> | <b>-</b> | <b>511</b> | <b>5.980</b> |

### 25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

## Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022